



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Врз основа на член 4 од Одлуката за доделување субвенции на граѓаните на Општина Гевгелија за купување велосипед бр.09-1360/1 од 31.05.2022 година („Службен гласник на Општина Гевгелија“ бр.6/2022 год.), Општина Гевгелија објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на граѓаните на општина Гевгелија за купување велосипеди во 2022 година

1.Опис на јавниот повик

Општина Гевгелија, со цел да ги стимулира жителите на Општина Гевгелија да користат велосипеди, на граѓаните кои ќе купат нов велосипед, ќе им надомести дел од трошоците во износ од 5.000,00 денари со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик започнува да тече од **20.06.2022 год. (понеделник)**, ќе се одвива секој работен ден од 08-16 часот и ќе трае се до исцрпувањето на предвидените буџетски средства за оваа намена.

Барањата од Јавниот повик ќе бидат разгледувани по редослед според датумот и времето на пристигнувањето, односно по принципот „прв дојден прв услужен“.

2.Право на учество на Јавниот повик

На Јавниот повик може да учествува лице кое ги исполнува следните услови:

-да е полнолетен жител на Општина Гевгелија;

-да е платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее;

-во домаќинството да нема друг член што поднел барање за добивање на ваков вид на субвенција.

-вработените во општинската администрација и членовите на Советот на Општина Гевгелија, како и членовите на нивното потесно семејство (родител, брачен другар, деца) немаат право на учество на јавниот повик за доделување на субвенции за набавка на велосипед.

3. Потребни документи :

Лицето кое ќе поднесе барање за доделување на субвенција за велосипед со барањето треба да ги достави следните документи:

-копија од важечка лична карта или важечка патна исправа;

-копија од трансакциска сметка;

-пополнета изјава за давање согласност за користење на лични податоци **(претходно да се обезбеди од пултот на влезот во административната зграда на Општина Гевгелија или во електронска форма на веб-страницата на Општина Гевгелија),**

-потврда издадена од Одделението за локални даноци и такси во Општина Гевгелија (со наплатена административна такса од 100 денари) дека е платен данокот на имот за станбениот објект во кој живее според важечката лична карта **(заклучно со 2021 година),**

-доказ дека велосипедот е купен од трговци кои дејноста ја извршуваат на подрачјето на Општина Гевгелија со приложување на фискалната сметка **(сметајќи од 01.06.2022 година како прв ден за набавка на велосипедот).**

Потребните документи да се достават во затворен коверт со назнака: **„За јавниот повик за субвенционирање за купување велосипеди во општина**

ISO 9001:2015

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija

Димитар Влахов 4, 1480 Гевгелија- Република Северна Македонија

Tel. ++389 34 213 843, ++389 34 611 353(centrala) ++389 34 216 899(Opstinskicentarzauslugi)

e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk

gevgelja@t.mk

www.gevgelija.gov.mk



**ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA**

Гевгелија за 2022 година“, во просториите на Фондацијата за локален развој и развој на информатичките технологии-Гевгелија (стар Пионерски дом) на ул. „Маршал Тито“ бр.60, Гевгелија.

4.Начин на спроведување на Јавниот повик

Постапката за субвенционирање на велосипед ќе ја спроведе комисија формирана од Градоначалникот на општина Гевгелија од редот на вработените во општинската администрација.

Градоначалникот, на предлог на комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги испониле условите предвидени во јавниот повик.

Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања, се до исцрпување на предвидените средства за оваа намена.

Комисија за спроведување
на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните
на општина Гевгелија за купување велосипеди во 2022 година

ISO 9001:2015

Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija
Димитар Влахов 4, 1480 Гевгелија- Република Северна Македонија
Tel. ++389 34 213 843, ++389 34 611 353(centrala) ++389 34 216 899(Opstinskicentarzauslugi)
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk
gevgeljao@t.mk
www.gevgelija.gov.mk